

АПЛИЦИРАМ ЗА: Visa Business

ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ

НАЗИВ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ _____
 НАЗИВ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ НА ЛАТИНИЦА _____
(не повеќе од 24 знаци вклучувајќи ги и празните места)
 АДРЕСА _____
 ДАНОЧЕН БРОЈ _____ МАТИЧЕН БРОЈ _____ ДАТУМ НА ОСНОВАЊЕ _____
 БРОЈ НА ЖИРО СМЕТКА ВО ТТК БАНКА 2190 _____ ВИД НА ПРЕТПРИЈАТИЕ Јавно Приватно
 ТЕЛЕФОН _____ ФАКС _____ Е-MAIL _____

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ПРИЕМ НА ИЗВЕШТАИ

ИМЕ _____ ПРЕЗИМЕ _____
 АДРЕСА _____
(ако е различна од адресата на правното лице)
 ТЕЛЕФОН _____ ФАКС _____ Е-MAIL _____

КОРИСНИК НА КАРТИЧКАТА

ИМЕ _____ ПРЕЗИМЕ _____
 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ЛАТИНИЦА _____
(не повеќе од 24 знаци вклучувајќи ги и празните места)
 АДРЕСА _____
 ТЕЛЕФОН _____ МОБ.ТЕЛ. _____
 Е-MAIL _____
 ЕМБГ _____ БРОЈ НА Л.К. _____

ПОЕДИНЕЧЕН ЛИМИТ

ПОТПИС _____
Ги потврдувам дадените податоци и ја прифаќам подолу цитираната "Изјава за физичкото лице"

ПОПОЛНУВА БАНКАТА

БРОЈ НА КАРТИЧКА _____
 БРОЈ НА СМЕТКА 2190 _____

КОРИСНИК НА КАРТИЧКАТА

ИМЕ _____ ПРЕЗИМЕ _____
 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ЛАТИНИЦА _____
(не повеќе од 24 знаци вклучувајќи ги и празните места)
 АДРЕСА _____
 ТЕЛЕФОН _____ МОБ.ТЕЛ. _____
 Е-MAIL _____
 ЕМБГ _____ БРОЈ НА Л.К. _____

ПОЕДИНЕЧЕН ЛИМИТ

ПОТПИС _____
Ги потврдувам дадените податоци и ја прифаќам подолу цитираната "Изјава за физичкото лице"

ПОПОЛНУВА БАНКАТА

БРОЈ НА КАРТИЧКА _____
 БРОЈ НА СМЕТКА 2190 _____

ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ

- Согласен/а сум Банката да ме контактира со промотивни понуди на своите производи/услуги.
 Не сум согласен/а Банката да ме контактира со промотивни понуди на своите производи/услуги.
(Клиентот може со писмено барање до Банката, без надомест, да побара од Банката неговите лични податоци да не бидат користени за промотивни активности.)

Сум информиран/а дека Банката може да ги обработува моите лични податоци согласно законските прописи и правила на Банката за заштита на личните податоци.
 Банката го задржува правото да ги дава личните податоци на клиентот на трети лица со кои Банката има склучено посебен договор за пренос на податоци со цел ажурирање на наплатата.

ИЗЈАВА НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ

Со потписот од овластеното лице, правното лице ги прифаќа Општите услови за добивање и користење на VISA Business картичките и се обврзува да ги плати трошоците направени со VISA Business картичките согласно Тарифата на ТТК Банка АД Скопје.

КОРИСНИК НА КАРТИЧКАТА

ИМЕ _____ ПРЕЗИМЕ _____
 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ЛАТИНИЦА _____
(не повеќе од 24 знаци вклучувајќи ги и празните места)
 АДРЕСА _____
 ТЕЛЕФОН _____ МОБ.ТЕЛ. _____
 Е-MAIL _____
 ЕМБГ _____ БРОЈ НА Л.К. _____

ПОЕДИНЕЧЕН ЛИМИТ

ПОТПИС _____
Ги потврдувам дадените податоци и ја прифаќам подолу цитираната "Изјава за физичкото лице"

ПОПОЛНУВА БАНКАТА

БРОЈ НА КАРТИЧКА _____
 БРОЈ НА СМЕТКА 2190 _____

КОРИСНИК НА КАРТИЧКАТА

ИМЕ _____ ПРЕЗИМЕ _____
 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ЛАТИНИЦА _____
(не повеќе од 24 знаци вклучувајќи ги и празните места)
 АДРЕСА _____
 ТЕЛЕФОН _____ МОБ.ТЕЛ. _____
 Е-MAIL _____
 ЕМБГ _____ БРОЈ НА Л.К. _____

ПОЕДИНЕЧЕН ЛИМИТ

ПОТПИС _____
Ги потврдувам дадените податоци и ја прифаќам подолу цитираната "Изјава за физичкото лице"

ПОПОЛНУВА БАНКАТА

БРОЈ НА КАРТИЧКА _____
 БРОЈ НА СМЕТКА 2190 _____

ПОПОЛНУВА БАНКАТА

ЕКСПОЗИТУРА _____
 КРЕДИТЕН РЕФЕРЕНТ _____

ПОТПИС _____
 ЛИМИТ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ _____ МКД
 МЕСТО И ДАТУМ _____

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ

ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ

ДАТУМ

МП

